

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (3) од Законот за општа управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 21 октомври 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ

за делумно уважување на приговор

1. Приговорот на Горанчо Георгиевски од Крива Паланка УП2 09-188/21 од 16 август 2021 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-60 од 29 април 2021 година ДЕЛУМНО СЕ УВАЖУВА.
2. Електродистрибуција да го достави обжаленото Решение до жалителот.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Горанчо Георгиевски од Крива Паланка до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-188/21 од 16 август 2021 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-60 од 29 април 2021 година на КЕЦ Кратово, против висината на трошокот за приклучок, 68.924,00 денари за приклучок за пумпа за наводнување.

Жалителот потенцира дека сумата за надомест за обжаленото Решение му била усно кажана, но не и писмено. Според ЕВН, нема ДУП, а на КП-то има и новоизграден објект. Со реализација на приклучок кај жалителот би се влошил падот на напон.

На седницата одржана на 3 септември 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-188/21 од 16 август 2021 година со прилог:
 - Потврда дека КП 9601, КО Градец запишана во ИЛ 1023 е надвор од урбанистичко-плански опфат за Општина Крива Паланка и има потреба од приклучок на пумпа за наводнување.
 - Извод од катастарски план
2. Одговор на Приговор од 30 август 2021 година со прилог:
 - ГИС скица
 - Слики од земјиштето
 - Изјава од жалителот
 - БСП-1 образец 11-45 од 17 март 2021 година
 - Решение за отфрлање на БСП 11-45 од 26 март 2021 година
 - БСП-1 образец 11-60 од 7 април 2021 година
 - РСПДМ 11-60 од 29 април 2021 година.

и на седницата беше заклучено Електродистрибуција да достави Имотен лист и потврда за земјоделско земјиште.

На 13 септември 2021 година Електродистрибуција достави одговор во кој наведе дека потврда за земјоделско земјиште не е доставено од страна на жалителот, а воедно приложи:

- Имотен лист бр. 1023 за КП бр. 9601, КО Градец
- Извод од катастарски план
- Потврда дека КП 9601 од ИЛ бр. 1023, КО Градец не е во плански опфат на урбанистичко-планска документација на Општина Крива Паланка.

Потоа, на седницата одржана на 4 октомври 2021 година Приговорот повторно беше разгледуван.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Имено, во однос на недоставувањето на Решението до жалителот, согласно член 69 став (1) од Законот за општата управна постапка*, пишаните управни акти треба да се достават. Согласно став (5) од истиот член, писмениот документ може да се испрати по пошта, преку електронски или други соодветни средства, или со достава.

Имајќи го предвид горенаведеното како и фактот дека до Регулаторната комисија за енергетика обжаленото Решение беше доставено, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–188/21
21 октомври 2021 година
Скопје

Заменик Претседател
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Enver Elmazi